

## "МИТАЛ" ЌЕ ГО НАМАЛУВА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ

Според шпекулациите во јавноста, индискиот гигант "Митал" ќе отпушти една третина од вработените, а тие во знак на револт подготвуваат штрајк.

Во двете друштва, Ладна валалница и Полуконти, веќе се организира протест во обид да се спречи раководството да избрка од работа 300 работници од Валалница и 130 од Полуконти. Вкупно во фирмата работат 1.400 луѓе. Синдикатот на металците се противи на ваквата одлука. Претседателот на СМЕР имал експресна средба со претставници од "Митал". Му било речено дека од работа ќе си заминат само оние кои доброволно ќе се пријавеле, но синдикалците велат дека такви нема, тоа е само игра на газдата.



Одлуката за драстично намалување на бројот на вработените во овие две друштва ги изненади синдикалците. Велат, минатата недела воделе преговори со "Митал" за нов колективен договор. Но, никој од преговарачите не спомнал отпуштања. Одлуката за отпуштање на дел од работниците доаѓа како резултат на тоа што на "Митал" бизнисот во Македонија не му оди така како што замислувал, поради што работел со половина капацитет. Индиски "Митал" ги купи двете друштва од скопската Железарница лани во мај од српската компанија "Балкан стил". За нив плати 5,5 милиони евра. Доби и владина поддршка.

Познавачите на состојбите сметаат дека влегувањето на еден светски гигант како "Митал" ќе значи подем за оваа индустрија.

## ПОНИШТЕНА СКАНДАЛОЗНАТА ЛИЦИТАЦИЈА

Владата и дефинитивно ја поништи скандалозната лицитација за земјиштето спроти Народна банка, кое го доби грчки "Веро".

Виновен за скандалот е Даут Емини, првиот човек на Комисијата, вели министерот за транспорт, Мехазии, кој го обвинува Емини оти не смеел да им бара банкарска гаранција на компаниите пред почетокот на лицитацијата.

"Услов за учество на јавното наредување за влез не беше банкарската гаранција. Банкарската гаранција беше услов за најповолниот понудувач", изјави Џемаил Мехазии, министер за транспорт и врски.

Сега Министерството за транспорт ќе ги разреши сите членови на Комисијата, а лицитацијата ќе биде повторена. Емини и натаму тврди дека лицитацијата била законска и дека уште поголем скандал ќе било ако не побарал гаранција.

Во Министерството пристигнаа и приговорите од словенечки "Меркатор" и српската компанија "Делта М". Од друга страна, "Веро" и натаму се смета за сопственик на земјиштето. Веќе се изјасни дека ќе ги искористи сите мерки за да го задржи. Скандалозната лицитација се претвори во вистинска арена на обвинувања. Премиерот Бучковски ја обвини Комисијата за корупција. Даут Емини, првиот човек на Комисијата, му возврати на премиерот, обвинувајќи го дека локацијата му ја ветил на словенечки "Меркатор".



## ПРОЕКТИ НА "СИМЕНС", "ЛУКОИЛ", "ЕНЕРГОТУШ" И "ХИСИАГА"

Според заклучоците од неодамнешната седница на Владата, на која беа разгледувани и прифатени проектите на германскиот "Сименс", рускиот "Лукоил" малезиската "Хисиага СДНБХ" и словенечкиот "Енерготуш", овие четири компании ќе треба да го покренат економскиот застој во државата. Така, "Сименс АГ" ќе ги модернизира телекомуникациската мрежа и енергетскиот систем, ќе инвестирал во информатичката технологија и во здравството. "Лукоил" ќе изградил синџир од 40 бензински пумпи, "Енерготуш" ќе ги добие местата за изградба на 23 супермаркети, а Малезијците ќе ја градат браната на "Бошков мост", а ќе изграделе и голем станбено-деловен комплекс со илјадници станови

## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 28.6.2005 година до 5.7.2005 година беа направени вкупно 283 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 57.379.653 денари.

Гранит Скопје доминираше со најголем број трансакции, вкупно 124, при што беа истргувани акции во вредност од 10.353.698 денари. Алкалоид имаше 59 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 10.651.614 денари. Комерцијална банка Скопје беше активна со вкупно 39 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 29.111.585 денари. Најмалку трансакции, вкупно 2, имаше Охридска банка Охрид, при што беа истргувани акции во вредност од 2.333.355 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 5.7.2005 година изнесуваше 1.825,74 индексни поени.Интернешнел

## ПОД ЛУПА НА "СТАНДАРД И ПУРС"

Министерството за финансии соопшти дека од 29 јуни до 1 јули во Република Македонија престојувала делегација од кредитната рејтинг агенција "Стандард и Пурс", која беше ангажирана да го изготви првиот кредитен рејтинг на земјата во текот на 2004 година. При тоа ѝ е доделена оценка "ББ" со позитивна тенденција за странска валута и "ББ" со позитивна тенденција за домашна валута. Целта на посетата на "Стандард и Пурс" е да се изврши годишно, стандардно ревидирање на добиената оценка за кредитниот рејтинг на државата.

во скопската населба Горно Лисиче. Експертите коментираат дека сè ова е одлично и никој не сака да ги оспори намерите на Владата, но она што нè бунува е што станува збор само за меморандуми за соработка, протоколи и писма за намери. Нема конкретен проект со конкретни суми, прецизни обврски и точно утврдени рокови.



Практично, ова се декларативни документи, кои не обврзуваат никого, ниту Владата ниту инвеститорите. Според утврдениот деловен план на рускиот нафтен гигант "Лукоил", предвидена е изградба на синџир од 40 бензински пумпи во земјава, во кои ќе се вработеле 500 луѓе. За таа цел, според меморандумот, ќе се користела домашната градежна оператива и домашни материјали. За возврат Владата ќе ги обезбеди локациите за бензинските пумпи. Премиерот Бучковски на-

јави дека наредниот период експертите од министерствата за економија и за транспорт и врски ќе продолжат со активностите за реализација на овие проекти и редовно ќе треба да ја информираат Владата за прогресот на реализацијата.

хотелс АД Скопје го достави ревидираниот извештај за 2004 година, како и извештајот за работењето на друштвото во 2004 година. Извештаите можат да се најдат на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

Воедно, Интернетшнел хотелс АД Скопје известува дека на седницата на Собранието на друштвото се донесени следните поважни одлуки:

- Одлука за усогласување на Статутот на друштвото со ЗТД;

- Одлука со која за членови на Одборот на директори на друштвото се избрани: Џорџ Зогби, Антоан Јазбек, Тиро Илиевски, Милица Ел Зогби и Мирна Јазбек;

- Одлука за откуп на сопствени акции, со која се одобрува откуп на сопствени акции до максимумот предвиден со закон, по цена еднаква на номиналната вредност на акциите.

- Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфери на акции од

котирани друштва.

Согласно точка 6.03. од Правилникот за котација на хартии од вредност на Берзата, а врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, на 4.7.2005 година следните котирали друштва извршија продажба на сопствени акции:

- Скопски Пазар АД Скопје изврши продажба на 9 сопствени обични акции по цена од 4.600 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 4.7.2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирали друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Макотекс АД Скопје - 75 обични акции;

- Гранит АД Скопје - 544 обични акции;

- Бетон АД Скопје - 15 обични акции;

- Тутунски комбинат АД Прилеп - 40 обични акции;

- Комерцијална банка АД Скопје - 6 приоритетни акции.

Во текот на посетата, претставниците од кредитната агенција остварија повеќе средби со домашни и со странски институции, меѓу кои во Министерството за финансии, во Народна банка на Република Македонија, Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика, со заменик - претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европска интеграција, како и со претставништвата на ММФ и Светска банка во Република Македонија, амбасадите на САД, на Германија и други. На средбите во институциите од Република Македонија се разгледани повеќе теми, како макроекономските движења и очекувања, јавните финансии и фискалната политика, монетарниот и финансискиот систем, политичките случувања и односи со странство. Република Македонија очекува во септември 2005 година да го добие извештајот на "Стандард и Пурс" за ревидирање на добиената оценка.



чките случувања и односи со странство. Република Македонија очекува во септември 2005 година да го добие извештајот на "Стандард и Пурс" за ревидирање на добиената оценка.

## НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА

Поранешните вработени во АД "Национална платежна картичка", кои беа прогласени за технолошки вишок, бараа од министерот за финансии Никола Поповски уште еднаш да го разгледа случајот за нивно повторно вработување по огласот за вработување кој го објави Централниот регистар. Во писмото тие го потсетуваат министерот за финансии дека тој им ветил оти токму отпуштените работници ќе имаат приоритет при вработување во Централниот регистар. Тие, исто така, посочуваат дека го имаат неопходното работно искуство од оваа област и уште повеќе што дел од просториите кои со делбен биланс ѝ припаднале на НПК, му биле отстапени на Централниот регистар за потребите на едношалтерскиот систем. "По објавениот оглас конкурираа повеќето од нас, но ниту еден не беше при-



мен. Не оспоруваме дека се примени и со високо образование, но во огласот се бараше децидно со средна стручна подготовка. Имаме сознание дека секојдневно, без објавен конкурс, преку ноќ има нови вработувања", укажуваат во писмото поранешните вработени во НПК. Тие истакнуваат дека се уверени во оправданоста на своите барања и се надеваат дека ќе најдат и на разбирање и ангажирање на министерот. Поранешните вработени од НПК кои беа прогласени за технолошки вишок добија ветување од министерот Поповски дека ќе имаат предност при вработувањето ако ги исполнуваат условите. Тие истакнуваат дека се уверени во оправданоста на своите барања и се надеваат дека ќе најдат и на разбирање и ангажирање од министерот. Поранешните вработени од НПК кои беа прогласени за технолошки вишок добија ветување од министерот Поповски дека ќе имаат предност при вработувањето ако ги исполнуваат условите. Од СДСМ обвинија дека НПК пропаднала поради Никола Груевски.